

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Елезоски Сенат од с. Црнилиште, Долнени УП2 09-112/20 од 21 јули 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-196 од 25 јуни 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-196 од 25 јуни 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Елезоски Сенат од с. Црнилиште, Долнени до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-112/20 од 21 јули 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-196 од 25 јуни 2020 година издадено од КЕЦ Струга, поради некомплетна документација.

На 9 август 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на комплетна документација по предметот.

На 24 август 2020 година Електродистрибуција достави:

- Потврда дека жалителот има поднесено барање за легализација бр. 03-1328/1 од 14 ноември 2019 година издадено од Општина Долнени
- Имотен лист бр. 7 за КП бр. 1725/1, КО Црнилиште
- Изјава од Елезоски Муамер за согласност за издавање на приклучок на електрична енергија на жалителот од 30 јуни 2020 година
- Изјави од соседи за согласност за издавање на приклучок на електрична енергија на жалителот од 30 јуни 2020 година
- Потврда дека КП бр. 1725, КО Црнилиште се наоѓа во градежен опфат на Црнилиште, но за Црнилиште нема важечка урбанистичко-планска документација бр. 03-1328/2 од 14 ноември 2019 година издадено од Општина Долнени

На 4 септември 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-112/20 од 21 јули 2020 година со прилог:

- Приговор
- Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-196 од 25 јуни 2020 година,
- БСП-1 Образец од 17 јуни 2020 година
- Известување за некомплетна документација бр. 11-196 од 18 јуни 2020 година
- Дополнителна документација доставена на 24 август 2020 година

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека жалителот има доставено потврда дека за објектот се води постапка за легализација, но на доставениот имотен лист се евидентирани 15 сопственици а генералиите на барателот не се никаде наведени. Потребно е да се достават изјави заверени на нотар од сопствениците на имотот дека се согласуваат да се изведе нов приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, од доставените докази се утврди дека се работи за некомплетна документација.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 112/20
5 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски